



ESI за потребите на ОКТА АД - Скопје бара

Магационер (Реон Скопје)

ЗАДАЧИ:

- Прием, издавање на материјали и водење евиденција за секоја трансакција во ERP систем (SAP);
- Организирање внатрешен транспорт/ракување со материјалите до местото на складирање во магацинот;
- Внимателно складирање или дистрибуција на примената стока, без можност истата да биде оштетена;
- Изготвување на извештај за минималната и максималната количина на залихи на материјали и делови од опрема;
- Обезбедување соодветна евиденција и управување со целата документација за да се потврди соодветното ниво на залиха и да се одржува контрола на залихите во согласност со процедурите на компанијата;
- Комуникација со секторот за набавки и со назначените инженери на компанијата за квалитетен и квантитативен прием на стоки;
- Учество во проверка на примената стока од аспект на оштетувања или несогласувања;
- Одржување на чист и уреден магацин;
- Следење и почитување на релевантните процедури;
- Водење соодветни документи за безбедно складирање и ракување со материјалите;
- Врши и други работи од областа на стручната квалификација

БАРАМЕ:

- ССС/ВСС, пожелно со машинска или електро насока
- Најмалку 3 години релативно работно искуство како Магационер или друга слична позиција која се занимава со асортиман на технички материјал.



- Претходно работно искуство со САП или друго соодветно ERP решение ќе се смета за предност.
- Активно познавање на англискиот јазик
- Добро познавање на MS Office пакетот
- Возачка дозвола Б категорија
- Поседување на Дозвола за работа со виљушкар и дигалка се смета за предност

Барани лични особини и вештини:

- Добри комуникациски и организациски вештини;
- Ориентираност кон тимска работа;
- Доверливост и лојалност;
- Одговорност;
- Посветеност и самоиницијативност;
- Time management вештини;
- Способност за работа на висина, кревање на тешки предмети

ПОНУДА:

- Работа во позитивна средина со можност за напредување
- Солидна нето плата
- Интерна обука
- Полно работно време од 07:00-15:00 часот
- Организиран превоз до работно место од компанијата
- Организирана исхрана од компанијата

Други бенефиции согласно политиките на компанијата.

Доколку ги исполнувате наведените критериуми, своите биографии испратете ги на rabota@esi.mk и наведете ја позицијата „МАГАЦИОНЕР“ за која аплицирате, најдоцна до 12.03.2022.

ЕСИ (Employment Services International)

ул. Костурски херои 62/1,1000 Скопје

Т: +389 2 3246-899, Ф: +389 2 3246-897

rabota@esi.mk, www.esi.mk